

Претставата на заменик-министерот за внатрешни работи, Рефет Елмази, можеби завршува со оставка, која секогаш се дава за некому да му се прави лице, или едноставно да се има некаква бирократска сатисфакција, со која проблематичната личност ќе биде симната од дневен ред.

Меѓутоа, исто така, и Мендух Тачи е проблематична личност, чиј речник постојано пали или гаси во Собранието, односно во ерата на Џафери, тој помпезно влегуваше и излегуваше од коалицијата, така што во овој случај ниту лук јадеше, ниту на лук мирисаше.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



РЕФЕТ ЕЛМАЗИ Е ИСКЛУЧИТЕЛНО ВАЖНА ФУНКЦИОНЕРСКА ФИГУРА НА ДПА, ПОРАДИ ШТО ТОЈ ДОЛГО ТРАЕ, И ТРАЕ, И ЌЕ ТРАЕ...

ЕЛМАЗИ БЕШЕ "ДОБРА МУСТ

Оставката на заменик-министерот за внатрешни работи на Република Македонија, Рефет Елмази, кадар на ДПА, и еден од најдоверливите луѓе на лидерот на партијата, Мендух Тачи, не претставува политичко изненадување, туку задоцнет потег, кој најпосле мораше да се стори, бидејќи на патот кон евроинтеграционите процеси, ЕУ одамна го опомена премиерот Никола Груевски и му врачи жолт картон. Сепак, тоа не значи дека се нарушува "бракот" меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, напротив тој уште повеќе се стабилизира, затоа што претседателот на Владата остана доследен на својот поранешен став да почека и да ризикува со позицијата на Рефет Елмази, кој подолго време претставуваше трн в око за владејачката коалиција. Со тоа моментно ги смири односите меѓу партнерите во власта а, исто така, им ја исполни и желбата на западните дипломати во Скопје, кои уште пред неколку месеци ја пренесоа официјалната негативна порака на Брисел.

Според тоа, контроверзниот Елмази повеќе нема да претставува пречка за функционирањето на владејачката коалиција, но ќе стане флагрантен пример каков тип политичари не треба да се ангажираат за функционери кои, патем да потсетиме, зад себе имаат докажани црни петна. Меѓутоа, заменик-минис-

терот не заминува во политичка или во партиска илегална, туку во позиција на корисна сенка на претседателот на ДПА, Мендух Тачи. Малкумина знаат дека пред оставката токму заменик-министерот Рефет Елмази има голем удел во реализацијата на специјалната полициска акција во тетовското село Бродец. Всушност, без неговиот "амин" не ќе можеше да се отстрани политичката и терористичката закана, која сè повеќе ги дестабилизираше меѓунационалните односи во Република Македонија но, исто така, беше страшна криминална конкуренција за т.н. нелегален бизнис, кој се одвиваше на релација кон Косово и Албанија, а го контролираат одредени партиски структури на ДПА. На ова нè упатува фактот дека со "ликвидацијата" на командант Морина почна криминалната пресметка меѓу албанските криминални лоби групи, кои го контролираат движењето или се обидуваат да го зачуваат приматот во движењето на луѓето и на стоката меѓу граничните линии кон Приштина и кон Тирана. Тоа значи дека полициската акција делумно ги отстрани регионалните и внатрешните политички опасности, а привремено е обезбеден и непречен проток на криминални дејствија меѓу албанските кланови, кои го контролираат овој вносен црн бизнис.

ЗАСЛУГИТЕ НА ЗАМЕНИК-МИНИСТЕРОТ

Што Рефет Елмази обезбеди за полициската акција во селото Бродец? Прво, информации за движењето на терористичката групација, потоа сигурен

Рефет Елмази е роден на 5.9.1959 г. во с.Теново, Општина Брвеница, Тетово.

Образование: дипломирал на 19.2.1984 г. на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", во Скопје, Факултет за одбрана.

Работно искуство: 1984-1998 г. работи како професор во средното училиште "Кирил Пејчиновиќ", во Тетово; 1998-2000 г. бил заменик-министер во МО на РМ;

2000-2002 г. (во Владата на Љубчо Георгиевски) бил заменик-министер во МВР;

21.9.2006 г. бил заменик-министер во МВР.

политички грб, кој претходно не беше обезбеден за полициската акција во с. Танушевци, а можеше да претставува сигурна "смрт" за штотуку вгнездената владејачка коалиција, која никако да се ослободи од заканата за дестабилизација на Македонија.

Во контекст на ова мора да се бара и да се анализира политичкото и функционерското однесување на заменик-министерот на РМ од минатата година, кога всушност се одмеруваа силите меѓу албанското гласачко тело, кое длабоко е разочарано од однесувањето на ДПА, но и од ДУИ, чиј "ореол" згасна со паѓањето на власта на СДСМ. Доколку на кантар се стави работата на Елмази во МВР, тогаш и нема што многу да се додаде во неговата кариера, освен дека всушност му беше лесно да манипулира или да продава информации од разузнавачки тип, бидејќи и шефицата, министерката Гордана Јанкуловска, не еднаш, туку три-четири пати ги проверуваше неговите вести од други свои

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ЗА ЧЕТВОРИЦА ЧЛЕНОВИ НА ДПА

МВР поднело кривични пријави за организирано спречување на изборниот процес против пратеникот на ДПА Ружди Матоши и партиските функционери Рефет Елмази, Ернад Фејзулаху и Африм Рамадани, кои искршиле гласачка кутија во тетовското село Синичане. Четворицата по инцидентот биле повикани во СВР Тетово, по што Елмази бил пуштен, а другите тројца биле задржани, информираше МВР.

ПРИФАТЕНА ОСТАВКА

Шоуто на Елмази можеби завршува со оставка, која секогаш се дава за некому да му се прави лице, или едноставно да се има некаква бирократска сатисфакција, со која проблематичната личност ќе биде симната од дневен ред. Но, исто така, и Мендух Тачи е проблематична личност, чиј речник постојано пали или гаси во Собранието, односно во ерата на Џафери, тој помпезно влегуваше и излегуваше од коалицијата, така што во овој случај ниту лук јадеше, ниту на лук мирисаше.

Поради ова, образложението од оставката на заменик-министерот за внатрешни работи, Рефет Елмази, мора да се сфати како мамец зад кој има многу подлабока политичка заднина, отколку што се официјалните лични проблеми. ДПА ја прифати оставката на еден од најблиските соработници на партискиот лидер Тачи, кој неспорно дека веќе подолго време имаше нарушени комуникациски односи со првите луѓе во полицијата но, исто така, и тој горопадно се однесуваше, па затоа им ја загорчуваше судбината не само на министерката, туку и на коалицијата.

Ова е втора оставка на Елмази, првата ја поднесе по полициската акција во Танушевци, која неговата партија не ја прифати. Потоа, по минатогодишните настани во Собранието, опозицијата побара негова интерпелација, но таа не помина поради недоволен број гласови, иако НСДП се коцкаше со мирот во владејачката куќа.

Предвидувањата дека негов наследник ќе биде Ернад Фејзулаху се остварија, ДПА даде зелено светло, иако не се знае дали тој е поголем "ѓавол" од неговиот претходник.

ОЦЕНКИ НА ОПОЗИЦИЈАТА

Опозицијата истакнува дека оставката на Рефет Елмази е задоцнета, но и стравува од неговиот наследник кој, според неа, би требало да биде човек на место, човек со сите нишани. За ДУИ името на Ернад Фејзулаху е неприфатливо решение за заменик-министер за внатрешни работи.

"Во тоа Министерство не би требало да има партиски милитанти. Напротив, треба да се регрутираат професионалци", изјави Рафиз Алити од ДУИ.

Првиот коментар на СДСМ и на ЛДП беше дека оставката на Елмази, кој го газеше Азис Положани, доаѓа директно под притисок на Брисел.

"Она што загрижува е пораката која Тачи му ја упати на Груевски преку оваа оставка, а тоа е да докаже кој е главен во Владата на РМ", оцени пратеникот на ЛДП, Андреј Жерновски.

И СÈ УШТЕ Е РА" НА ТАЧИ

извори. На тој начин, влијанието на ВМРО-ДПМНЕ, на ДПА, на СДСМ или на ДУИ во македонската полиција беше избалансирано, така што при акцијата во с. Бродец беше анулирано, односно намалено "партиското групашење", кое постојано им прави маќа на професионалците во УБК. Меѓутоа, со ваквиот од на "мачката преку лимениот македонски покрив" не може вечно да ѝ се дава кислород или енергија на коалицијата за нејзино опстојување. Исто та-

ка, кодошите веќе не им веруваат на партиите или на лидерите, туку бараат свој интерес во "објавената војна" меѓу македонските разузнавачи. Всушност, кодошите скапоцено ја платија својата кожа во 1999 и 2000 година. Нивните имиња им беа предадени на тацна, така што тешко дека некој денес ќе им даде веродостојна информација на македонските разузнавачи и на "квази разузнавачите" во полицијата.



ЕЛМАЗИ ВО "ПРВИТЕ ФУНКЦИОНЕРСКИ БОРБЕНИ РЕДОВИ" НА МВР, ВЕДНАШ ПО АКЦИЈАТА ВО СЕЛО БРОДЕЦ

"Олеснета ни е работата, затоа што на крајот нема да се бара политичка одговорност од заменик-министерот за внатрешни работи, туку веројатно ќе се сконцентрираме на политичката одговорност на пратениците", изјави Владо Бучковски од СДСМ.

Во моментот кога опозицијата побара интерпелација на Елмази, владиниот трет коалиционен партнер по големина, застана на нивна страна, така што предизвика огорчен револт кај Мендух Тачи.

"И натаму сме убедени дека не треба да се прави никаков компромис со насилството од каков било вид во Собранието", оцени претседателот на НСДП, Тито Петковски.

Политичката судбина на Рефет Елмази одамна е исполнета со црни петна. На пример, да се потсетиме на изборните насилства од локалните избори во 2000 година. Имено, на 10 септември 2000 година, за време на првиот круг на локалните избори, во неколку општини се случија тешки инциденти, кои оставија темни и длабоки дамки врз изборите. Во Дебар се случи тежок инцидент во кој, во пресметка на две групи, со огнено оружје е ранет активист на ПДП. Во исто време, во Кондово, во престрелка беа ранети три члена на избирачкиот одбор, а подоцна се потврди дека едно лице загинало. Тогашниот премиер Георгиевски, за да ја затскрие вистинската ситуација на теренот, му фрли ракавица на експлицитниот на СДСМ, Црвенковски. Георгиевски оцени дека изборите имаат референдумско значење и повтори дека доколку владината коалиција освои 10 отсто помалку гласови од обединетата опозиција, тој лично ќе се заложил за предвремени избори. Набрзо мотивот се заборави, а напнатата и крајно влошената политичка ситуација се заборави, иако имаше пукања, тепачки и загинати лица.

Тогаш во општините во кои преовладува албанско население се водеше класична војна меѓу активистите на ДПА и на некогаш многу моќната партија ПДП, која денес се сведе на минорен политички елемент. Во тоа време, состојбата беше најлоша во Дебар каде, според одредени информации, активист на ДПА го застрелал и го ранил својот ривал од ПДП. По овој инцидент гласањето во сите пет општини во Дебар беше прекинувано поради скршените гласачки кутии и стравувањето на граѓаните да излезат да гласаат. Немили сцени се случија и во село Кондово. Првичните оценки на ПДП беа дека во Општина Кондово група рекетари на ДПА пукале од огнено оружје и раниле три члена на Избирачкиот одбор. Двајца од нив беа хоспитализирани во Воената болница во Скопје, подоцна третиот почина. Истиот извор тогаш потенцираше дека еден од рекетарите кој пукаше во членовите на Избирачкиот одбор е телохранителот на Рефет Елмази, кој во 2000 година, исто така, ја вршеше

функцијата заменик-министер на МВР. Подоцна ПДП подготви детален извештај, кој се разгледуваше на три собраниски комисији. Но, за него парламентарците расправаа дури на 27 септември 2000 година. Според извештајот на ПДП, за време на викендот кога се одржуваа локалните избори во 2000 година, наводно на слобода од затвор биле пуштени познати осуденици за тешки кривични дела, кои за време на гласањето работеле во обезбедувањето на ДПА. Во тоа време ПДП, сега владин партнер, упати сериозни обвинувања на сметка и на тогашниот министер за правда, Џевдет Насуфи, и на сега екзаменикот-министер за внатрешни работи, Рефет Елмази, кои наводно "им давале директиви и ги координирале групите насилници".

Оставката на заменик-министерот за внатрешни работи Рефет Елмази е морален чин, смета лидерот на НСДП, Тито Петковски. Како што Петковски изјави, тоа е чувство на политичка одговорност на носител на јавна функција.

"Собранието, односно парламентарното мнозинство кажа што мисли за таа работа, а јавноста знае што НСДП мислеше. И натаму сме убедени дека не треба да се прави никаков компромис со насилство од било каков вид во Собранието".

Инаку, во извештајот на ПДП беа наведени примери на повеќекратно гласање, кршење гласачки кутии, одземање изборен материјал, предизвикување масовни тепачки, престрелки сè до пуштање осуденици за тешки кривични дела на викенд отсуство за да можат да ги тероризираат гласачите. Поради овие причини беа воведени измени во изборното законодавство, но сепак дел од причините сè уште не се отстранети.

"ЗБОРОТ НА ЛИДЕРОТ"

Доколку се потсетиме на состојбите во РМ, односно на атмосферата во Собранието по полициската акција во с. Бродец, тогаш сигурно можеме да правиме политички римејк на односите во владејачката коалиција, која во дадениот момент беше на стаклени нозе. Имено, Собранието ја прекина седницата за покренатата интерпелација на работата на заменик-министерот за внатрешни работи, Рефет Елмази. Наместо тоа, на барање на ДПА беше закажана итна седница за полициската акција во Бродец.



КАКОВ ШЕФ, ТАКОВ ЧИРАК, СЦЕНА ОД ПОЗНАТИТЕ СОБРАНИСКИ НАСТАНИ НА "КЛОЦАЊЕ"

"Имаме нови детали за акцијата во Бродец. Ќе бараме конкретни информации од МВР. Затоа побаравме итна седница", изјави во тој момент пратеникот Ружди Матоши од ДПА, кој ја бранеше "дотичната фигура".

Опозицијата ја обвини власта дека прекинувањето седница за интерпелација на владин функционер е преседан, кој дотогаш не се случил во работата на Собранието.

"Стана јасно дека на Груевски му е поважен зборот на Тачи, наместо да ги слуша ЕУ и НАТО. Очигледно, профункционира заканата на Матоши за опстанок на владината коалиција и Груевски се исплаши", оцени Јани Макрадули од СДСМ.

ДУИ обвини дека Собранието се претвора во циркус.

"Груевски го изгуби компасот. Да се прекине седница за интерпелација без никакво образложение е невиден апсурд", изјави Џевад Адени од ДУИ.

Аналитичарите оценија дека седницата беше прекината поради несогласувања во коалицијата ВМРО-ДПМНЕ, ДПА и НСДП, кои се создадоа околу прашањето дали поради учеството во тепачките во Собранието Елмази треба да "падне" или не. Ситуацијата беше доведена во прашање кога Тито Петковски, претседател на НСДП, најави дека ќе гласа за интерпелацијата. На тоа реагираше Ружди Матоши, кој истакна дека доколку Собранието изгласа политичка одговорност за заменик-министерот од ДПА, тогаш паѓа и Владата на ВМРО-ДПМНЕ.

Со барањето итна седница за случувањата во Бродец, всушност ДПА го спаси својот заменик-министер, но и го покажа вистинскиот удел на Елмази во акцијата на полицијата во тетовското село, кој се пофали со одредени разузнавачки информации за инволвираноста на некои членови на ДУИ, кои им давале логистичка поддршка на криминалците и на терористите. Според ова, Рефет Елмази претставува исклучително важна функционерска фигура на ДПА, односно една од "главните мустри" на лидерот на партијата Мендух Тачи. Поради ова, тој долго време трае, и трае, и ќе трае..., иако е проблематична личност, која има долг стаж во предизвикувањето тешки ексцеси, кои не се мерат со демократскиот културолошки ба-рометар.